



Проектот е финансиран
од Европската Унија

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АНЕКС 4: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ

Лот број: 5.3

Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934

Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна
Македонија

Финансиран од: Европската Унија

Предмет на оценување за: Услуги за дизајн и изработка на промотивни материјали.

Евалуација на техничкиот капацитет на понудувачот (Вкупно бодови)	/ 65
Квалификации и работно искуство:	/45
Портфолио на правното лице, (искуство и квалификации во дизајнирање и принтање на промотивни материјали и продукти);	/30
Капацитети и ресурси на правното лице, (организациски капацитет, човечки ресурси и др);	/10
Време на испорака	/ 5
Референтна листа и препораки:	/20
Референтна листа на спроведени проекти исти и/или слични на предметот на набавка;	/10
Препораки од претходни клиенти за сличен вид и обем на работа.	/10

- ❖ Максималниот број поени што може да се добијат при проценката на **техничкиот капацитет** на понудувачот е 65.

Евалуација на финансиската понуда - цени (Вкупно бодови):	/ 35
Вкупна цена за сите продукти наведени во Финансиската понуда (Анекс 3)	/35

- ❖ Максималниот број поени што може да се добијат при проценката на **финансиската понуда** на понудувачот е 35 поени.
- ❖ Понудувачот со највисок резултат, во кој што збирниот број на бодови, сумирани од поените од **евалуацијата на техничкиот капацитет и финансиската понуда (цени)**, се избира како најповолен понудувач.

Критериуми за избор и доделување на тендерот

Критериумите за доделување на ангажманот се врз принципот „најдобра вредност за парите“, односно (best value for money).

Само тендерски понуди со просечна оценка од најмалку **50 бодови**, како збир од оценката на техничкиот капацитет на понудувачот, ќе се квалификуваат за финансиска евалуација.

Најдобрата вредност за парите се утврдува со оценка на техничката понуда (портфолио на понудувачот за исти/слични услуги) наспроти цената, по принципот 65/35.

Анекс бр. 4

